



Број 0202-491/2
29.03.2019 година

Врз основа на член 110 од Законот за високото образование (Сл. Весник на РМ бр. 82/18), Наставно - научниот совет на Факултетот на седницата одржана на 29.03.2019 година ја донесе следнава

О Д Л У К А

1. Се усвојува Извештајот за студентската анкета за квалитетот на наставата во зимскиот семестар во учебната 2018/2019 година на Факултетот за ветеринарна медицина во Скопје.
2. Извештајот за студентската анкета за квалитетот на наставата во зимскиот семестар во учебната 2018/2019 година на ФВМС е составен дел на одлуката.
3. Одлуката влегува во сила со денот на донесувањето.

Доставено до:
1. Именуваниот
2. Архива



МКС EN ISO/IEC 17025



Број 0202-491/2
29.3.2019 год.

Извештај од студентска анкета за зимски семестар академска 2018/2019 година

Студентската анкета за зимскиот семестар во академската 2018/2019 година е спроведена во периодот на уписите на студентите, за наредниот летен семестар.

Според податоците за бројот на запишани студенти во летниот семестар во академската 2018/2019 година, запишани се вкупно **89 студенти**, во различен период на студирање. Во наредната табела е даден бројот на запишани студенти по семестар, како и бројот на студенти кои презапишале предмети.

Семестар на студиум	Број на запишани студенти
Семестар II	17
Семестар IV	15
Семестар VI	8
Семестар VIII	14
Семестар X	5
Презапишување на предмети 2018/2019	30
ВКУПНО	89

Во текот на запишување на студентите, пополнети се вкупно **57 анкетни листови** од страна на студентите. Бројот на пополнети анкетни листови според претходно ислушаниот семестар е следен:

Семестар кој е ислушан	Број на анкетни листови
Семестар I	16
Семестар III	15
Семестар V	8
Семестар VII	13
Семестар IX	5
ВКУПНО	57

Според податоците наведени претходно, опфатот на пополнување на анкетните листови од страна на вкупниот број запишани студенти изнесува **64,04%**, додека од студентите кои реално се редовни студенти по ЕКТС програма има пополнетост од **96,61%**.

Од горенаведено се гледа дека продолжува истиот трендот како и во претходните години, односно одзивот на студентите кон анкетата е задоволителен, а исто така е задоволителен квалитетот на пополнетите прашалници (незначителен борј на нецелосно или неправилно пополнети прашалници). И овојпат може да се заклучи дека непополнувањето на одделни прашалници е тенденциозно, и претставува идиректна оценка на конкретниот професор односно асистент. Во оваа анкета за првпат се појавува тренд да се избегнува одговорање на прашањата бр. 9 (објективност во оценувањето) и 10 (тежината на испитот) кај некои студенти (најмногу во IV година), веројатно затоа што испитите по тие предмети уште не се реализирани. Повторно се јавува проблемот со премалиот број на запишани студенти (овојпат во V, односно IX семестар), поради што оценките кај овие наставници односно соработници се несразмерно високи односно ниски во однос на истите во другите студиски години. Поради тоа Комисијата реши во овој извештај да не презентира нумерички оценки, туку само дали е оценката позитивна или не.

Листата на оценетиот наставнички и соработнички кадар е дадена во прилог на овој извештај.

Комисија за самооценка на ФВМС

Претседател
проф. д-р Игор Улчар, с.р.



I семестар

предмет	наставник/соработник	оценка
Хемија	наставник: проф. д-р Зехра Хајрулаи-Муслиу	поз.
	соработник: Ристо Узунов (демонстратор)	поз.
Биостатистика	наставник: проф. д-р Жанета Попеска	поз.
	наставник: доц. д-р Никола Адамов	поз.
Биологија на клетка	наставник: проф. д-р Велимир Стојковски	поз.
Биофизика	наставник: проф. д-р Сузана Топузоски	поз.
Анатомија на животните	наставник: проф. д-р Влатко Илиески	поз.
	наставник: проф. д-р Лазо Пендовски	поз.
Хистологија со ембриологија	наставник: доц. д-р Флорина Поповска-Перчиниќ	поз.
	соработник: Моника Довенска (демонстратор)	поз.

III семестар

предмет	наставник/соработник	оценка
Сточарство	наставник: доц. д-р Никола Адамов	поз.
Исхрана на домашните животни	наставник: проф. д-р Ристо Проданов	поз.
Анимална хигиена	наставник: проф. д-р Александар Додовски	поз.
	соработник: Мирослав Радески (демонстратор)	поз.
Физиологија на животните	наставник: проф. д-р Владимир Петков	поз.
	соработник: Мартин Николовски (демонстратор)	поз.
Микробиологија	наставник: проф. д-р Славчо Мреношки	поз.
	наставник: доц. д-р Искра Цветковиќ	поз.
Имунологија	наставник: проф. д-р Славчо Мреношки	поз.
	наставник: доц. д-р Искра Цветковиќ	поз.
Рурална економија	наставник: проф. д-р Благица Сековска	поз.

V семестар

предмет	наставник/соработник	оценка
Патолошка физиологија	наставник: проф. д-р Игор Улчар	поз.
	наставник: доц. д-р Ирена Целеска	поз.
Фармакологија	наставник: проф. д-р Ромел Велев	поз.
Патолошка морфологија	наставник: проф. д-р Трпе Ристоски	поз.
	соработник: д-р Ивица Ѓуровски	поз.
Паразитологија и паразитарни заболувања	наставник: проф. д-р Јована Стефановска	поз.
Клиничка анатомија	наставник: проф. д-р Влатко Илиески	поз.
	наставник: проф. д-р Лазо Пендовски	поз.
Основи на клиничка и лабораториска дијагностика	наставник: проф. д-р Дине Митров	поз.
	наставник: доц. д-р Игор Џацовски	поз.
	соработник: д-р Елена Атанаскова Петров	поз.
	соработник: Александар Јаневски (демонстратор)	поз.

VII семестар

предмет	наставник/соработник	оценка
Општа хирургија со анестезиологија	наставник: проф. д-р Пламен Тројачанец	поз.
	наставник: доц. д-р Ксенија Илиевска	поз.
	соработник: Тодор Новаков (демонстратор)	поз.
Репродукција	наставник: проф. д-р Тони Довенски	поз.
	наставник: доц. д-р Бранко Атанасов	поз.
Заразни заболувања на домашните животни	наставник: проф. д-р Дине Митров	поз.
	наставник: проф. д-р Славчо Мреношки	поз.

MKS EN ISO/IEC 17025



	наставник: доц. д-р Игор Цацовски	поз.
	наставник: доц. д-р Искра Цветковиќ	поз.
Внатрешни болести на домашни миленици и копитари	наставник: проф. д-р Дине Митров	поз.
	соработник: д-р Елена Атанаскова Петров	поз.
Внатрешни болести на фармски животни	наставник: проф. д-р Дине Митров	поз.
	наставник: доц. д-р Игор Цацовски	поз.
	соработник: Александар Јаневски (демонстратор)	поз.

IX семестар

предмет	наставник/соработник	оценка
Биологија и патологија на риби	наставник: проф. д-р Мишо Христовски	поз.
Офталмологија	наставник: проф. д-р Пламен Тројачанец	поз.
	наставник: доц. д-р Ксенија Илиевска	поз.
Хигиена и технологија на месо, риби јајца и мед	наставник: проф. д-р Павле Секуловски	поз.
	наставник: доц. д-р Деан Јанкулоски	поз.
	наставник: доц. д-р Сандра Мојсова	поз.
	наставник: доц. д-р Мирко Проданов	поз.
Хигиена и технологија на млеко	наставник: проф. д-р Павле Секуловски	поз.
	наставник: доц. д-р Деан Јанкулоски	поз.
	наставник: доц. д-р Сандра Мојсова	поз.
	наставник: доц. д-р Мирко Проданов	поз.
Менаџмент со здравје на стадо	наставник: проф. д-р Пламен Тројачанец	поз.
	наставник: проф. д-р Дине Митров	поз.
	наставник: проф. д-р Тони Довенски	поз.
	наставник: доц. д-р Ксенија Илиевска	поз.
	наставник: доц. д-р Бранко Атанасов	поз.
	наставник: доц. д-р Игор Цацовски	поз.
Ветеринарна епидемиологија	наставник: доц. д-р Ирена Целеска	поз.
	наставник: проф. д-р Дине Митров	поз.
	наставник: проф. д-р Славчо Мреношки	поз.
	наставник: доц. д-р Игор Цацовски	поз.
Ветеринарна токсикологија	наставник: доц. д-р Искра Цветковиќ	поз.
	наставник: проф. д-р Ромел Велев	поз.
Специјална хирургија со ортопедија	наставник: проф. д-р Пламен Тројачанец	поз.
	наставник: доц. д-р Ксенија Илиевска	поз.
Управно ветеринарство	наставник: проф. д-р Елена Давитковска	поз.
	соработник: асс. м-р Слободен Чокревски	поз.